

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 18 февруари 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Казим Амети од Теарце УП2 09-234/20 од 2 декември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-892 од 30 октомври 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-892 од 30 октомври 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Казим Амети од Теарце до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-234/20 од 2 декември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-892 од 30 октомври 2020 година издадено од КЕЦ Тетово.

Според Електродистрибуција на 1,5m од објектот поминуваат проводници од 10kV вод во Теарце, а објектот е легализиран.

На 29 декември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се заклучи Жалителот да достави Геодетски елаборат за извршено мерење на спорното растојание од неговиот објект до далекуводот кој поминува во близина, при што на 11 јануари 2021 година истиот беше доставен.

На седницата одржана на 20 јануари 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-234/20 од 2 декември 2020 година со прилог:
  - Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-892 од 30 октомври 2020 издадено од КЕЦ Тетово
  - Полномошно од жалителот за Хамди Идризи од Тетово
  - Решение за легализација бр. 09-917 од 22 септември 2020 година со правосилност од 7 октомври 2020 година издадено од Општина Теарце
  - Имотен лист бр. 100090 за КП бр. 1608/2 и 2404/2, КО Теарце
2. Одговор на приговор од 24 декември 2020 година.

3. Геодетски елаборат за идентификација на фактичка состојба изработен од ГЕО ДЕЗИС ДОО Тетово бр. 1-385/3 од 5 јануари 2021 година

Елаборатот беше пратен на произнесување до Електродистрибуција, при што беше доставено негативно мислење за истиот.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, од доставениот елаборат се утврди дека хоризонталното растојание од нисконапонскиот столб до кровот на објектот е 2,30 метри.

Согласно член 104 став (2) од Правилникот за техничките нормативи за изградба на надземни електроенергетски водови со номинален напон од 1 kV до 400 kV („Службен весник на Република Македонија” бр. 25/19) (во понатамошниот текст: Правилник за технички нормативи), се смета дека вод преминува преку зграда и кога растојанието на хоризонталната проекција на најблискиот спроводник во неотклонета положба од зградата е помало од 3 метри за водови со номинален напон до 20kV

Согласно член 203 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 96/19), не се дозволува изградба и изведување на други работи, засадување на растенија и дрвја на земјиште под, над и покрај енергетските објекти, уреди и постројки, со кои се нарушува процесот на производството, пренесување и дистрибуција на енергија или се загрозува безбедноста на луѓето и имотот.

Согласно член 35 став (1) точка 4) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога се нарушени безбедносните растојанија од објектот на корисникот до електроенергетски објекти, пропишани со закон и соодветни подзаконски акти.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 234/20  
18 февруари 2021 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски